



# МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДИТЕ

## - 12 август 2017 -



На први јануари 2017 година во Македонија имало 432 146 лица на возраст од 15 до 29 години, од нив 222 426 лица се машки или, во однос на вкупниот број на мажи, тие се 21.4%, додека, пак, бројот на женски лица изнесува 209 720 што претставува 20.3% од вкупниот број на жени во земјата.

Најголем дел од младите во земјата, во 2016 година, имаат завршено средно образование (51.3 проценти од вкупниот број млади лица), 16.8 проценти се со високо образование, но сепак има 29.8 проценти од младите што завршиле само основно образование.

Од вкупно дипломираните редовни студенти на додипломски студии во 2016 година, 76.3% се млади (на возраст до 25 години).

Учеството на младите во вкупно дипломираните вонредни студенти е помало и изнесува 18.8%.

Од вкупниот број на запишани студенти на додипломски студии во академската 2016/2017, 88.0% се на возраст до 25 години.

Од лицата запишани на последипломски студии-магистри во 2016/2017 година, 56.8% се жени. Од нив, најголем дел (63.0%) се на возраст под 25 години.

Младите во земјата што немаат работа се соочуваат со долги периоди на барање на вработување. Учеството на невработените млади лица на возраст од 15 до 29 години, кои бараат работа повеќе од една година, изнесува 34.2% од вкупниот број на долгорочно невработените лица во 2016.

Од младите на возраст од 16 до 24 години, (податок од Анкетата за приходи и услови за живеење, спроведена во 2015 година), според личното согледување за општата здравствена состојба, 57.7 % одговориле дека имаат многу добра здравствена состојба, а 39.3 % добра.

Според Анкетата за користење на времето спроведена во 2014/2015 година, податоците за просечното дневно користење на времето според активностите, покажуваат дека младите на возраст од 15 до 24 години просечно дневно спијат по 8 часа и 59 минути, додека 5 часа и 35 минути поминуваат на слободни активности.

Според Анкетата за користење на времето спроведена во 2014/2015 година, младите на возраст од 15 до 24 години кои спортуваат, просечно дневно поминуваат по 2 часа и 4 минути на спорт.

Во 2016 година, бројот на малолетни корисници на права и услуги на социјална заштита изнесува 10 382 од кои 41.3% се деца без родители и родителска грижа.

Бројот на деца во ризик - корисници на социјална заштита, по категории, во 2016 година, во споредба со 2015 година, е намален за 11.4 %.

Бројот на деца во судир со закон - корисници на социјална заштита, по категории, во 2016 година, во споредба со 2015 година, е намален за 8.4 %.

Бројот на деца на улица, по категории, во 2016 година изнесуваше 76 деца, а во 2015 изнесуваше 161, што претставува намалување за 52.7%.

